



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

-

30.06.2016
Бр.8 Год.51

. 047/551-483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

1.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

2017

2017 ,
27.06.2016 .

.09-1512/1
30.06.2016 - . .

22, 27 28
(,, ” . 61/04, 96/04, 67/07, 156/09,
47/11 192/15), 21- 31 (,, ”
. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 192/15) 23
(,, ” . 7/10, 13/13,
8/2015 11/2015),
27.06.2016 ,

2017

1

2017

2

2017

:

/	-
2016	.
/ 2016	.
30. 2016	2017 . ,
01. 2016	.
15. 2016	- .
20. 2016	- .
31. 2016	- .
- 2016	- .
15. 2016	- . 2017 .
- 2016	2017 .

- 2016	2017
31.12.2016	2017

3

2017

“

”

.08-1444/4
27.06.2016

..

2.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

()
2016

()
2016 ,
27.06.2016 .

.09-1512/2
30.06.2016

- ..

33 36 1 2 („ ” .5/2002), 48
 27.06.2016 . : ” .64/05...192/15),

О Д Л У К А
 за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина РЕСЕН
 за 2016 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина РЕСЕН за 2016 година на следниот начин :

E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА					
427110	Привремени вработувања	1.000.000	0	0	0	0
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ					
426990	Други оперативни расходи	-120.000	0	0	0	0
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА					
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	-200.000	0	0	0	0
J10	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВ					
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	-680.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

2

2016 .

Бр. 08-1444/5
 27.06.2016

Претседател на Совет
 Методија Пашковски с.р.

3.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) („

27.06.2016

.09-1512/3
30.06.2016

“ .5/02), 36 .1 15 („ .
23 1 7 („ .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2, 2
(,, . “ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 52/16)
27.06.2016 ,

1

-1-12-1234-2011 2408.2011 “ .17/2-1,
” . .1647/4 ,

2 , 2,

(„ . “ . 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15
52/16).

2

” . ”

.08-1444/6
27.06.2016

. .

4.

(„ 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) („

27.06.2016

.09-1512/4
30.06.2016

- . .

“ .5/02), 36 .1 15 („ .
23 1 7 („ .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2, 2

(„ . “ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 52/16)
27.06.2016 ,

1

-1-12-573-2011 11.08.2011
- .1645 ‘ . ” “ .88/1-2,
,

2, 2

“ . 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 52/16). („ .

2

”.

”

.08-1444/7
27.06.2016

5.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

27.06.2016

.09-1512/5
30.06.2016

“ .5/02), 36 .1 15 (,, .
23 1 7 (,, .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2, 2
(,, . “ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 52/16)
27.06.2016 ,

1

-1-12-448-2011 25.07.2011

.1263

30 2016 „ ” . 8

2, 2

(„ . “ . 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 52/16).

2

”.

”

.08-1444/8
27.06.2016

6.

(„ ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) („

27.06.2016

.09-1512/6
30.06.2016

“ .5/02), 36 .1 15 („ .
23 1 7 („ .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2, 2

(„ . “ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 52/16)
27.06.2016 ,

· ,

1

-1-12-595-2011 12.08.2011
- „ .5,
.1645 ,

2, 2

“ . 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 52/16). („ .

2

.08-1444/9
27.06.2016

7.

(,, " 50 1 3 71 1 3
O .5/02) („ .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

- ,
.

27.06.2016

.09-1512/7
30.06.2016

- . .

" .5/02), 36 .1 15 („ .
23 1 7 („ .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2, 2

(,, . " .56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 52/16)
27.06.2016 ,

- ,
.

1

-1-12-1931-2011 29.08.2011

.1492

2, 2 ,
109/14, 64/15, 217/15 52/16). („ . “ . 56/11, 162/12, 95/13,

2

”.

”

.08-1444/10
27.06.2016

. .

8.

(,, 50 1 3 71 1 3
” .5/02) „ ” .7/2010,
O („
13/2013, 8/2015 11/2015)

—

.

—

27.06.2016

.09-1512/8
30.06.2016

-

. .

“ .5/02), 36 .1 15 („ .
23 1 7 („ .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2, 2

(„ . “ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 52/16)
27.06.2016 ,

- ,
- ,

1

-1-12-660-2011 16.08.2011

.1492 ,

2, 2

(„ . “ . 56/11, 162/12, 95/13,
109/14, 64/15, 217/15 52/16).

2

„ ”

.08-1444/11
27.06.2016 . .

9.

(„ ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) „ .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) („

- - ,

- - ,

27.06.2016 ,

.09-1512/9
30.06.2016

- . .

“ .5/02), 36 .1 15 („ .
23 1 7 („ .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2, 2

(„ . “ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 52/16)
27.06.2016 ,

- -

1

-1-12-2845-2011 01.09.2011
„7- „ .13,
.3385 - ,

2 , 2,

(„ . “ . 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15
52/16).

2

”

”

.08-1444/12
27.06.2016

..

10.

(„ 50 1 3 71 1 3
” .5/02) „ .7/2010,
O („
13/2013, 8/2015 11/2015)

- - ,

- - ,

27.06.2016 .

.09-1512/10
30.06.2016

- ..

“ .5/02), 36 .1 15 („ .
23 1 7 („ .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2, 2

(„ . “ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 52/16)
27.06.2016 ,

- -

1

-1-12-338-2011 22.06.2011

.1495

2, 2

109/14, 64/15, 217/15 52/16). („ . “ . 56/11, 162/12, 95/13,

2

” . ”

.08-1444/13
27.06.2016

..

11.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) („ ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

- - ,
.

- - ,
27.06.2016 .

.09-1512/11
30.06.2016

- . .

“ .5/02), 36 .1 15 („ .
23 1 7 („ .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2, 2

217/15 52/16) („ . “ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
27.06.2016 ,

- -
.

1

-1-12-1154-2011 23.08.2011

.1495

2, 2

109/14, 64/15, 217/15 52/16). („ . “ . 56/11, 162/12, 95/13,

2

”.

”

.08-1444/14
27.06.2016

12.

(,, O 50 1 3
13/2013, 8/2015 11/2015) „ .5/02) 71 1 3
(,, ” .7/2010,

27.06.2016

.09-1512/12
30.06.2016

“ .5/02), 36 .1 15 („ .
23 1 7 („ .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2, 2

(„ . “ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 52/16)
27.06.2016 ,

· - ,
· ,

1

-1-12-4307-2011 03.09.2011

.240

2, 2

56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 52/16). („ . “ .

2

”.

”

.08-1444/15
27.06.2016

..

13.

(„ 50 1 3 71 1 3
” .5/02) „ .7/2010,
O
13/2013, 8/2015 11/2015)

- ,
-

27.06.2016

.09-1512/13
30.06.2016

- . .

36 .1 15 („ .
” .5/02), 23 1 7 („ .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2, 1
5
(„ . “ .56/11, 162/12, 95/13,
109/14, 64/15, 217/15 52/16)
27.06.2016 ,

- ,

1

-1-12-1874-2011 29.08.2011
„ .4,

.4575/1

2, 1, 5

56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 52/16).

2

.08-1444/16
27.06.2016

14.

(,, ” 50 1 3 71 1 ” 3
O .5/02)
13/2013, 8/2015 11/2015) (,, ” .7/2010,

-4 „ “ , ,

-4 „ “ , ,
27.06.2016

.09-1512/14
30.06.2016

“ .5/02), 36 .1 15 („ .
23 1 7 („ .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2

(„ . “ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 52/16)
27.06.2016 ,

-4 „ “ , ,
.

1

-1-12-1162-2011 23.08.2011

.1558 ,

2 ,

(„ . “ . 56/11, 162/12, 95/13,
109/14, 64/15, 217/15 52/16).

2

” .

”

.08-1444/17
27.06.2016 . .

15.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

-4 ,, “, ,
.

-4 ,, “, ,
,
27.06.2016

.09-1512/15
30.06.2016 - . .

“ .5/02), 36 .1 15 (,, .
23 1 7 (,, .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2

(,, . “ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 52/16)
27.06.2016 ,

-4 ,, “, ,
.

1

-1-12-383-2011 07.07.2011

.1522 ,

2

(„ . “ . 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 52/16).

2

„ ”

.08-1444/18
27.06.2016

16.

(„ ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) „ ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

-4 „ “ , ,

-4 „ “ , ,
27.06.2016

.09-1512/16
30.06.2016

- . .

“ .5/02), 36 .1 15 („ .
23 1 7 („ .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2

(„ . “ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 52/16)
27.06.2016 ,

-4 „ “ , ,
.

1

-1-12-941-2011 .2011
.1728 .1504 ,

2

(„ . “ . 56/11, 162/12, 95/13,
109/14, 64/15, 217/15 52/16).

2

” . ”

.08-1444/19
27.06.2016 . .

17.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

-4 „ “ , ,
.

-4 „ “ , ,

27.06.2016

.09-1512/17
30.06.2016

- . .

“ .5/02), 36 .1 15 (,, .
23 1 7 (,, .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2

(,, . “ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 52/16)
27.06.2016 ,

-4 „ “ , ,
.

1

-1-12-2200-2011 29.08.2011

.1589

2

109/14, 64/15, 217/15 52/16). („ . “ . 56/11, 162/12, 95/13,

2

” .

”

.08-1444/20
27.06.2016

18.

(,, 50 1 3 71 1 3
” .5/02) „ .7/2010,
O („
13/2013, 8/2015 11/2015)

-4 „ “ , ,

-4 „ “ , ,

27.06.2016

.09-1512/18
30.06.2016

- . .

“ .5/02), 36 .1 15 („ .
 23 1 7 („ .
 .07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2, 1
 6
 („ . “ .56/11, 162/12, 95/13,
 109/14, 64/15, 217/15 52/16)
 27.06.2016 ,

-4 „ , “ , ,
 . ,

1

-1-12-4259-2011

.1736

2, 1, 6 ,

109/14, 64/15, 217/15 52/16). („ . “ . 56/11, 162/12, 95/13,

2

” .

”

.08-1444/22
 27.06.2016

19.

(,, " 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ,, " .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

. - , . -
27.06.2016 . -
.09-1512/19
30.06.2016 - ..

" .5/02), 36 .1 15 (,, .
23 1 7 (,, .
.07/10, 13/13, 08/15 11/15) 2, 1
5
109/14, 64/15, 217/15 52/16) (,, . " .56/11, 162/12, 95/13,
27.06.2016 ,

, . - . -
1
-1-12-4148-2011 03.09.2011
.532 , ,

2, 1, 5

56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 52/16).

2

”.

”

.08-1444/21
27.06.2016

20.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

2014-2015

2014-2015 ,
27.06.2016 .

.09-1512/20
30.06.2016

-

86 (,,
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)
27.06.2016 ,
2014-2015 ,

1.
2014-2015 .

.08-1444/23
27.06.2016 . .

21.

50 1 3
(,, ” .5/02) 71 1 3
O (,, ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

— —
2014-2015 —
— —
2014-2015 ,
27.06.2016

.09-1512/21
30.06.2016 - . .

30 2016 „ . 8

86 („
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)
27.06.2016 ,

2014-2015 ,

1.

- -

2014-2015

.08-1444/24
27.06.2016

..

22.

(„ 50 1 3 71 1 3
” .5/02) („ .7/2010,
O 11/2015) („
13/2013, 8/2015

2016

2016 ,
27.06.2016 .

.09-1512/22
30.06.2016

- ..

86 (,,
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)
27.06.2016 ,
2016 ,

1. 2016 .

.08-1444/25
27.06.2016 . .

23.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

27.06.2016 .

.09-1512/23
30.06.2016 - . .

101/2013), 23 („ ” . 28/03, 62/06, 08/09, 175/2011
34 35
” . 1 .36 („ ”
” . 7/2010,13/2013, 8/2015 11/2015),

27.06.2016 , ,

-

1

-

,

:

- **28** :

- HP – Compaq dc7600 x6 = 6
- Asus x5 = 5
- Dell – x6 = 6
- IBM x1 = 1
- x10 = 10
-

- **26** :

- Sempron x4 = 4
- Compaq – x4 = 4
- HP – x4 = 4
- Samsung x2 = 2
- Philips x1 = 1
- LG x1 = 1
- DELL x1 = 1
- IBM x1 = 1
- x8 = 8
-

/ / - **19** :

- Samsung (scx5530fn) x2 = 2
- HP – (laserjet / deskjet) x5 = 5
- Epson x4 = 4
- Xerox (phaser 3150) x1 = 1
- NASHUATEC (1315) x1 = 1
- CANON (faxphone L75) x1 = 1
- Okioffice x1 = 1
- 2 = 2
- 1 = 1

/ / - **4** :

- Datalink adsl modem x1 = 1

- LevelOne x2 = 2
- ALIED SWITCH x1 = 1

()- 2 :

- HP T1000XR x1 = 1
- DCM Powercone x1 = 1

- 8.
- 7
- 4

Epson LCD projector – 1

2

3

”

4

.08-1444/26
27.06.2016

24.

(,, 50 1 3 71 1 3
 ” .5/02) ” .7/2010,
 O (,,
 13/2013, 8/2015 11/2015)

27.06.2016

.09-1512/24
30.06.2016

, 25 , 34 35
 („ ” . 28/03, 62/06,
 08/09, 175/2011 101/2013) 23 . 1 .36
 („ ” . 7/2010,13/2013, 8/2015 11/2015
),

27.06.2016 ,

1

:

:

.			
1		1	
2		1	
3	o	3	
4		1	
5		1	
6		1	
7		1	
8		3	
9		1	
10	52	21	
11	25	2	
12	9	12	
13	2	2	
14		15	
15	110	2	

16		21	
17		1	
18		2	
19		2	
20		1	
21		4	
22		4	
23	75 52	4	
24	52	7	
25	1	1	
26	, ,	12	
27	52	6	
28		4	
29		1	
30		19	
31		5	
32		2	
33	2	1	
34		2	
35		1	
36		2	
37		2	
38		1	
39		26	
40	75	1	
41		1	

42		2	
43		2	
44		3	
45		1	
46	WC	1	
47			
48			
49		1	
50		1	
51		1	
52	110	8	
53		1	
54		2	
55			
56		1	
57		1	
58		1	
59	200 l	1	
60	50 l	1	
61		1	
62		1	

.		
1.		1
2.		1
3.		1
4.		1
5.		3
6.		2

7.		1
8.		3
9.		1
10.	52	21
11.	25	2
12.	(C9)	12
13.	(2)	1
14.	CO2	2
15.		15
16.	110	2
17.		21
18.		1
19.		2
20.		2
21.		1
22.		4
23.		4
24.	75 52	4
25.	52	7
26.	(1)	1
27.	()	12
28.	52 ()	6
29.		1
30.		19
31.		5
32.	135	2
33.		2
34.		1
35.		2
36.		1
37.		26
38.	75	1
39.		1
40.		2
41.	()	2
42.		3
43.		1
44.		1
45.		1
46.		1
47.	110	8
48.		2
49.	200 ()	2
50.	50 ()	1
51.		1
52.		1
53.		1
54.		20
55.	a	2

.		
1		1
2		1
3		4
4	300 .2925	1
5		1
6	300 .2926	1
7	-900-3947	1
8	-950 .871	1
9	-340	1
10	-340	1
11		1
12		1
13		1
14		1
15	-300 .518	1
16		2

.		
1.	135	8
2.	55	1
3.	(2)	2
4.	52	16
5.		13
6.		2
7.		1
8.	()	2
9.		2
10.	()	2
11.		2

12.		3
13.		2
14.	()	1
15.		2
16.	()	20
17.	25	4
18.		2
19.		1
20.		1
21.		3
22.		6
23.		2
24.		9
25.		3
26.		2
27.		3
28.		1
29.	()	1
30.	52	2
31.	()	1
32.		2
33.		1
34.	()	1
35.	()	1
36.	()	1
37.	(250)	1

38.		8
39.		1
40.		1
41.		3
42.		2

2

3

4

.08-1444/27
27.06.2016

25.

(,, ” 50 1 3 71 1 ” 3
O .5/02) („ .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

27.06.2016 ,

.09-1512/25
30.06.2016

(,, 23 1 8
47 “ .07/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015)
” („
68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 9/11
51/11, 123/2012, 147/2013, 163/2013, 51/2015, 146/2015, 156/2015, 192/2015,
39/2016, 63/2016),
27.06.2016 ,

1

(,

)

2

1

“ “ .

3

, . 1600,00 . : , , ,

4

“ . “

.08-1444/28
27.06.2016

. .

1.		2017	. 1
2.	2016 ()		. 3
3.			. 5
4.			. 6
5.			. 8
6.			. 9
7.			. 11
8.			. 12
9.			. 14
10.			. 15

11.	- 17
12. 18
13.	- 20
14.	-4 21
15.	4 23
16.	4 24
17.	4 26
18. 27
19. 29
20.	 30

2014-2015

21.	-	-	
	2014-2015 31
22.		2016 32
23.	-	 33
24.		 34
25.		 43